

ПОДГОТОВКА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „СОВРЕМЕНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ“

Маја ФИЛИПОВСКА

Магистер по специјална едукација и
рехабилитација

Примено: 20. 08. 2013

Прифатено: 21. 08. 2013

UDK: 376-056.26/.36 (497.771) (062)

Оваа година Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет прославува јубилеј 20 години од започнувањето на студиите по дефектологија. По тој повод се организира конференција на тема „Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност“. Конференцијата е од меѓународен карактер и е четврта од ваков вид организирана од страна на Институтот. Меѓународната конференција ќе се одржи во хотелот „Метропол“ во Охрид, во периодот од 17 до 19 октомври оваа година. Од конференцијата ќе бидат публикувани и зборник на резимеа и зборник на трудови, со тоа што зборникот од презентираниите трудови ќе биде публикуван по одржувањето на конференцијата. Трудовите се поделени во 4 категории:

1. Рехабилитација:

- превенција,
- епидемиологија,
- детекција и дијагностика,
- функционална проценка и поддршка на семејството.

2. Едукација:

- специјално образование,
- инклузивно образование,
- асистивна технологија,
- едукативни функционални проценки и професионална ориентација и оспособување.

PREPARATION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES”

Maja FILIPOVSKA

Master of Arts in Special Needs Education and
Rehabilitation

Received: 20. 08. 2013

Accepted: 21. 08. 2013

This year, the Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy in Skopje, celebrates the anniversary “20 years from the beginning of special education and rehabilitation studies”. On that occasion, the Institute is organizing a conference with the main topic “Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities”. The Conference has an international character and it is fourth of this kind. The International conference will take place in the hotel “Metropol” in Ohrid, during the period from 17th -19th October. A book of abstracts and a book of papers, and the book of the presented papers will be published after the Conference. The papers are divided into 4 categories:

1. Rehabilitation

- Prevention,
- Epidemiology,
- Detection and diagnosis,
- Functional assessment, support of the family.

2. Education

- Special education,
- Inclusive education,
- Assistive technology,
- Educative functional assessments,
- Professional orientation and training.

Адреса за кореспонденција:

Маја ФИЛИПОВСКА

Бул. „Јане Сандански“ 77 1-9

1000 Скопје, Р. Македонија

Е-пошта: m_filipovska@hotmail.com

Corresponding Address:

Maja FILIPOVSKA

BLVD.Jane Sandanski 77 1-9

1000 Skopje, R. Macedonia

E-mail: m_filipovska@hotmail.com

3. Квалитет на животот:

- форми на живеење,
- ментално здравје и стареење,
- оспособување за живот и самозастапување,
- вработување и правни и етички прашања.

4. Нарушувања во однесувањето:

- социјална прифатеност на учениците со АДХД, социовоспитни и емоционални проблеми,
- обем, динамика и структура на престапничкото однесување,
- проценка на нарушувањето во однесувањето и
- ресоцијализација и социјална интеграција на децата и младите со нарушено однесување.

Меѓународната конференција ќе биде збогатена со присуство на еминентни домашни професори и гости од странство кои имаат дадено свој придонес во основањето и развојот на Институтот. Покрај размената на стручната мисла која ќе придонесе за збогатување и унапредување на дефектолошката теорија и практика, присутните ќе имаат можност да уживаат и во убавините кои ги нуди Охрид, градот под заштита на УНЕСКО. На конференцијата се очекува да присуствуваат повеќе од 150 врвни дефектолози, доктори по медицина, психолози, педагози и социјални работници од земјата и Европа. Конференцијата треба да ја отвори и да ги поздрават присутните гости министерот за образование и наука на Република Македонија, господинот Спиро Ристовски.

Програмата за претстојната конференција е веќе изготвена и истата, заедно со другите потребни информации може да се најде на официјалната веб-страница на Конференцијата: <http://maser.fzf.ukim.edu.mk>. За сите дополнителни информации можете да се обратите на Институтот за дефектологија на телефон: +389 2 3116 520 локал 247, факс: +389 2 3118 143 или е-маил: international.conference.mkd@gmail.com. Организаторите на Конференцијата ве покануваат да ја искористите оваа единствена можност да учествувате на истата и да го збогатите вашето професионално искуство со интересни теми.

3. Quality of life

- Forms of living,
- Mental health and aging,
- Training for life and self advocacy,
- Employment,
- Legal aspects and ethic considerations.

4. Behavioral disorders

- Social inclusion of pupils with ADHD, social-educational and emotional problems,
- Span, dynamics and structure of deviant behavior,
- Assessment of behavior disorders,
- Resocialization and social integration of children and youths with attitude disorders.

The international conference will be enriched by the presence of eminent host professors and guests from abroad, who have contributed in the establishment and development of the Institute. Despite the exchange of professional experiences, which will improve the special education and rehabilitation theory and praxis, the attendants will have an opportunity to enjoy the natural beauties of Ohrid, the city protected by UNESCO. More than 150 top special educators and rehabilitators, doctors of medicine, psychologists, pedagogues and social workers from Macedonia and Europe are expected to attend the Conference. The Conference will be opened and the attendants will be welcomed by the Minister for Education and Science of the Republic of Macedonia Spiro Ristovski.

The conference program has been already prepared and it can be found on the Conference official website, together with other important information: <http://maser.fzf.ukim.edu.mk>. For additional information you can contact the Institute, by telephone: +389 2 3116 520 ext. 247, Fax: +389 2 3118 143 or e-mail: international.conference.mkd@gmail.com.

The organizers are inviting You to use this unique opportunity and to take part in the Conference in order to enrich Your professional experience with interesting topics.